

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 43

16 февруари 2020, недела

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
817. Одлука за распуштање на Собранието на Република Северна Македонија.....	2
818. Решение за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија.....	2
819. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	3
Огласен дел	1-12

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

819.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат во Гостивар, на ул.„Мајор Чеде Филиповски“ бр.29 и тоа:

1. на КП.бр.5927/1 во КО Гостивар-2:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 924 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 2, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 163 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 736 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 26 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 464 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 1132 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 4, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 1025 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 3, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 1021 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 4, број на посебен дел од зграда 6, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 716 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 4, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 65 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 5, број на посебен дел од зграда 7, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 774 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 5, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 710 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат СУ, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 19 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат СУ, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 225 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 1007 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 1, број на посебен дел од зграда 4, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 820 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 33 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 667 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 2, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 158 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 3, број на посебен дел од зграда 6, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 658 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 3, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 38 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 4, број на посебен дел од зграда 7, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 565 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 4, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 87 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 5, број на посебен дел од зграда 8, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 90 м²,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 81 м²,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 16 м²,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 67 м²,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 145 м²,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 4 м²,

- зграда 6, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 20 м²,

- зграда 7, намена на зграда и друг објект Б1-12, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 25 м²,

2. на КП.бр.5927/2 во КО Гостивар-2:

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 402 м²,

3. на КП.бр.5927/3 во КО Гостивар-2:

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 338 м²,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 3 м²,

4. на КП.бр.5927/4 во КО Гостивар-2:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 84 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 85 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 3 м²,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 3 м²,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 21 м²,

- зграда 11, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 14 м²,

- зграда 12, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 14 м²,

- зграда 13, намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 14 м²,

- зграда 14 намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 14 м² и

- зграда 15 намена на зграда и друг објект Б2-4, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 11 м²,

во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9224/1-19
10 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020043